



ДО
ОПШТИНА КАРПОШ
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација а лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела и ако со планот на таа градежна парцела не се предвидува изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон

(назив на правното лице, односно име и презиме на физичко лице)

(седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице)

Бараме да ни се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација а лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела не се предвидува изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон, кое претставува КП бр. _____ КО _____ со површина од _____ м², градежна парцела согласно урбанистички план / урбанистичко планска документација _____.

Кон барањето се поднесуваат следниве докази:

- 1.Извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна парцела;
- 2.Геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела;
- 3.Имотен лист кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена, со запишано право на сопственост на подносителот на барањето, за градежното земјиште кое претставува над 30% од градежната парцела;
- 4.Имотен лист за градежното земјиште сопственост на РМ, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена;
- 5.Уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на РМ за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина;
- 6.Доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е физичко лице;
- 7.Административна такса во вредност од 1500,00 денари на примач: Буџет на Република Македонија, Народна Банка на Република Македонија, Трансакциска сметка 100000000063095, Уплатна сметка 840-179-03182, Приходна шифра 722315-00, со назнака „за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ“, (истата се уплаќа на налог-образец 50 во банка или пошта);

Лице за контакт _____ тел _____

Подносител на барањето
